

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 35

11 февруари 2020, вторник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
662. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги МБ БИОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Скопје...	2	667. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и дивни свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија.....	6
663. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија транспорт и услуги МАРИЈУПХАРМА ДОО экспорт - импорт Скопје.....	2	668. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување	38
664. Одлука за поништување на Решенија ...	2	669. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи.....	43
665. Правилник за дополнување на Правилникот за поблиските услови за упис во Регистарот на увозници на одделни земјоделски производи ...	3	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа Република Северна Македонија на покана на ЕУ	
666. Правилник за утврдување на стандардите кои треба да ги содржат квалификуваните сертификати за електронски потпис и за електронски печат, техничките стандарди кои треба да бидат исполнети, како и начинот на создавање на квалификувани електронски потписи или квалификувани електронски печати, стандардите кои треба да ги содржат потврдите за валидација на квалификуван електронски потпис или квалификуван електронски печат и стандардите кои треба да ги исполни квалификуваната доверлива услуга за зачувување на квалификувани електронски потписи или квалификувани електронски печати.....	3	Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1788 на Советот од 24 октомври 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди....	2

Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1790 на Советот од 24 октомври 2019 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја.....

Стр.

8

Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1663 на Советот од 1 октомври 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија....

Стр.

13
1-64

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

662.

Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МБ БИОЦЕНТРУМ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги МБ БИОЦЕНТРУМ ДООЕЛ Скопје со број 19-69/4 од 7.2.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1365/1
10 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

663.

Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ МАРИЈУПХАРМА ДОО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги МАРИЈУПХАРМА ДОО експорт-импорт Скопје со број 19-157/2 од 7.2.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1413/1
10 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

664.

Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА

1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата донесени од министерот за труд и социјална политика и тоа:

- Решение за овластување за потпишување акти бр. 03-777/1 од 21.1.2020 година;
- Решение за овластување за потпишување акти бр. 03-778/1 од 21.1.2020 година;
- Решение за овластување за потпишување акти бр. 03-779/1 од 21.1.2020 година;
- Решение за овластување за потпишување акти бр. 03-780/1 од 21.1.2020 година;
- Решение за овластување за потпишување акти бр. 03-782/1 од 21.1.2020 година;
- Решение за определување на овластено лице за прием на пријави од укажувачи бр. 03-817/1 од 22.1.2020 година;
- Решение за прегледување и распоредување на документи/записи во МТСП бр. 03- 819/1 од 22.1.2020 година;
- Решение за овластување за потпишување акти бр. 03-860/1 од 23.1.2020 година;
- Решение за овластување за потпишување акти бр. 03-864/1 од 23.1.2020 година;
- Решение за овластување за потпишување акти бр. 03-971/1 од 24.1.2020 година;
- Решение за овластување за потпишување акти бр. 03-972/1 од 24.1.2020 година;
- Решение за распоредување на административен службеник бр. 04-1068/1 од 28.1.2020 година;
- Решение за плата на административен службеник бр. 04-1068/2 од 28.1.2020 година;
- Решение за распоредување на административен службеник бр. 04-1068/3 од 28.1.2020 година;
- Решение за плата на административен службеник бр. 04-1068/4 од 28.1.2020 година;
- Решение за овластување за водење на постапка бр. 04-1194/1 од 31. 1.2020 година;
- Решение за овластување за контрола на процеси на управна постапка бр. 04-1195/1 од 31.1.2020 година;
- Решение за овластување за водење на постапка бр. 04-1196/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластено службено лице со надлежности за водење постапка бр. 04- 1197/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластување за прибирање и евидентирање на предмети бр.04-1198/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластување за контрола на процеси на управна постапка бр. 04- 1199/1 од 31. 1.2020 година;

- Решение за овластено службено лице со надлежности за водење постапка бр. 04- 1200/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластување за контрола на процеси на управна постапка бр. 04- 1201/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластување за прибирање и евидентирање на предмети бр. 04-1202/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластување за водење на постапка бр.04-1203/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластување за прибирање и евидентирање на предмети бр. 04-1204/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластување за контрола на процеси на управна постапка бр.04-1206/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластено службено лице со надлежности за водење постапка бр. 04- 1207/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластено службено лице со надлежности за водење постапка бр. 04- 1208/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластување за водење на постапка бр. 04-1209/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластено службено лице за потпишување на акти бр. 04-1212/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластување за водење на постапка бр. 04-1213/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластување за водење на постапка бр. 04-1214/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластено службено лице со надлежности за водење постапка бр. 04- 1215/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластување за водење на постапка бр. 04-1216/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластување за водење на постапка бр.04-1217/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластено службено лице за потпишување на акти бр. 04-1218/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластено службено лице со надлежности за водење постапка бр. 04- 1219/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластено службено лице за одобрување на акти бр.04-1220/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластено службено лице за одобрување на акти бр. 04-1221/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластување за водење на постапка со бр.04-1222/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластено службено лице со надлежности за водење на постапка бр. 04-1233/1 од 31.1.2020 година;

- Решение за овластено службено лице за одобрување на акти бр. 04-1241/1 од 31.1.2020 година и

- Решение за овластување за потпишување на акти бр. 03-1320/1 од 31.1.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1433/1
10 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

665.

Врз основа на член 36 став (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 275/19), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАР РОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Правилникот за поблиските услови за упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/10, 144/10, 58/12, 40/13, 143/13 и 14/18) во членот 3 во алинејата 5 по зборот „квалитетот“ се додаваат зборовите: „со соодветна лабораторија или“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.29-1894/3
10 февруари 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

666.

Врз основа на член 40 став (1), член 44, член 45 став (3), член 47 став (3) и член 48 став (2) од Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), министерот за информатичко општество и администрација донесе

П РА В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖАТ КВАЛИФИКУВАНИТЕ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС И ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТ, ТЕХНИЧКИТЕ СТАНДАРДИ КОИ ТРЕБА ДА БИДАТ ИСПОЛНЕНИ, КАКО И НАЧИН ОТ НА СОЗДАВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИСИ ИЛИ КВАЛИФИКУВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТИ, СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖАТ ПОТВРДИТЕ ЗА ВАЛИДАЦИЈА НА КВАЛИФИКУВАН ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС ИЛИ КВАЛИФИКУВАН ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТ И СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ КВАЛИФИКУВАНАТА ДОВЕРЛИВА УСЛУГА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИСИ ИЛИ КВАЛИФИКУВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат стандардите кои треба да ги содржат квалификуваните сертификати за електронски потпис и за електронски печат, технички-

те стандарди кои треба да бидат исполнети како и начинот на создавање на квалификувани електронски потписи или квалификувани електронски печати од страна на давателите на квалификувана доверлива услуга, стандардите кои треба да ги содржат потврдите за валидација на квалификуван електронски потпис или квалификуван електронски печат, како и стандардите кои треба да ги исполни квалификуваната доверлива услуга за зачувување на квалификувани електронски потписи или квалификувани електронски печати.

Член 2

Стандардите кои треба да ги содржат квалификуваните сертификати за електронски потпис и квалификуваните сертификати за електронски печат се:

- ETSI EN 319 412-1 и
- ETSI EN 319 412-2.

Покрај стандардите од став 1 на овој член, кои треба да ги содржат квалификуваните сертификати за електронски потпис, за квалификуваните сертификати издадени на физички лица, треба да го содржат и стандардот ETSI EN 319 412-2.

Покрај стандардите од став 1 на овој член, кои треба да ги содржат квалификуваните сертификати за електронски потпис или за електронски печат издадени на правни лица, треба да го содржат и стандардот ETSI EN 319 412-3.

Квалификуваните сертификати за електронски потпис содржат:

(а) показател, најмалку во форма погодна за автоматска обработка, дека сертификатот е издаден како квалификуван сертификат за електронски потпис;

(б) збир на податоци кои недвосмислено го претставуваат давателот на квалификувани доверливи услуги кој го издал квалификуваниот сертификат за електронски потписи:

- за правно лице: името и единствениот матичен број на субјектот,

- за физичко лице: името на лицето;

(в) јасно се наведува името на потписникот или псевдонимот; доколку се користи псевдоним;

(г) податоци за потврдување на електронскиот потпис кои одговараат на податоците за создавање на електронскиот потпис;

(д) информации за почетокот и крајот на периодот на важност на сертификатот;

(е) идентификациски код на сертификатот, кој треба да е единствен за давателот на квалификувани доверливи услуги;

(е) напреден електронски потпис или напреден електронски печат на давателот на квалификувани доверливи услуги кој го издал сертификатот;

(ж) локацијата на која може да се провери сертификатот кој го поддржува напредниот електронски потпис или напредниот електронски печат, наведени во точката (е), без надомест;

(з) локацијата на услугите до кое може да се упатат барања за проверка на валидноста на квалификуваниот сертификат;

(с) кога податоците за создавање на електронски потпис се поврзани со податоците за валидација на електронски потпис, се наоѓаат во средство за создавање на квалификуван електронски потпис, соодветно се наведуваат во форма погодна за автоматска обработка.

Квалификуваните сертификати за електронски печат содржат:

(а) показател, најмалку во форма погодна за автоматска обработка, дека сертификатот е издаден како квалификуван сертификат за електронски печат;

(б) збир на податоци кои недвосмислено го претставуваат давателот на квалификувани доверливи услуги кој го издал квалификуваниот сертификат за електронски потписи:

- за правно лице: името и единствениот матичен број на субјектот,

- за физичко лице: името на лицето;

(в) името на создавачот на електронскиот печат и единствениот матичен број на субјектот;

(г) податоци за потврдување на електронскиот печат кои одговараат на податоците за создавање на електронскиот печат;

(д) информации за почетокот и крајот на периодот на важност на сертификатот;

(е) идентификациски код на сертификатот, кој треба да е единствен за давателот на квалификувани доверливи услуги;

(е) напреден електронски потпис или напреден електронски печат на давателот на квалификувани доверливи услуги кој го издал сертификатот;

(ж) локацијата на која може да се провери сертификатот кој го поддржува напредниот електронски потпис или напредниот електронски печат, наведени во точката (е), без надомест;

(з) локацијата на услугите до кое може да се упатат барања за проверка на валидноста на квалификуваниот сертификат;

(с) кога податоците за создавање на електронски потпис се поврзани со податоците за валидација на електронски потпис, се наоѓаат во средство за создавање на квалификуван електронски потпис, соодветно се наведуваат во форма погодна за автоматска обработка.

Квалификуваните сертификати за електронски печати издадени на правните лица кои вршат платен промет треба да го исполнуваат стандардот ETSI TS 119 495.

Член 3

Квалификуваните сертификати за електронски потпис и квалификуваните сертификати за електронски печат треба да се издадени од давател на квалификувана доверлива услуга и да ги исполнуваат техничките стандарди:

- ETSI EN 319 401;
- ETSI EN 319 411-1;
- ETSI EN 319 411-2 и
- ETSI TR 119 411-4.

Член 4

Средствата за создавање на квалификуван електронски потпис, преку соодветни технички и процедурални мерки треба да ги исполнат следните стандарди:

(а) доверливоста на податоците за создавање на електронски потпис е обезбедена;

(б) податоците за создавање на електронски потпис се уникатни;

(в) податоците за создавање на електронски потпис не се достапни без електронскиот потпис и истиот е заштитен од фалсификување со користење на технологијата која е достапна;

(г) потписникот може податоците за создавање на електронски потпис безбедно да ги заштити од користење од други лица.

Средствата за создавање на квалификуван електронски потпис немаат можност да ги изменат податоците на кои треба да се нанесе електронскиот потпис и на потписникот му се овозможува видливост на податоците пред потпишувањето.

Создавањето или управувањето со податоците за создавање на електронски потпис во име на потписникот треба да се врши единствено од страна на давателот на квалификувани доверливи услуги кој го издава електронскиот потпис.

Давателите на квалификувани доверливи услуги кои управуваат со податоците за создавање на електронски потпис во име на потписникот, може да ги умножат податоците за создавање на електронски потпис единствено заради обезбедување на резервен примерок, ако:

(а) безбедноста на умножените податоци е на исто ниво на безбедност како и оригиналните податоци;

(б) бројот на умножените податоци не го надминува минимумот потребен за обезбедување на континуитет на услугата.

Член 5

Средствата за создавање на квалификуван електронски потпис и квалификуван електронски печат кога податоците за создавање на електронски потпис или електронски печат се чуваат во целост, но не се исклучиво управувани од корисникот, се смета дека се безбедни производи од информатичка технологија доколку се исполнети следните стандарди:

а) ISO / IEC 15408 - Информатичка технологија - Безбедносни техники - Критериуми за евалуација за ИТ безбедност, Делови 1 до 3 како што е наведено подолу:

1. ISO / IEC 15408-1: 2009 - Информатичка технологија - Безбедносни техники - Критериуми за евалуација за ИТ безбедност - Дел 1. ISO, 2009 година,

2. ISO / IEC 15408-2: 2008 - Информатичка технологија - Безбедносни техники - Критериуми за евалуација за ИТ безбедност - Дел 2. ISO, 2008 година,

3. ISO / IEC 15408-3: 2008 - Информатичка технологија - Безбедносни техники - Критериуми за евалуација за ИТ безбедност - Дел 3. ISO, 2008 и

б) ISO / IEC 18045: 2008: Информатичка технологија - Безбедносни техники - Методологија за проценка на безбедноста на ИТ и

в) EN 419 211 – Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис, Делови 1 до 6 - како што е соодветно наведено подолу:

1. EN 419211-1: 2014 - Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис - Дел 1: Преглед,

2. EN 419211-2: 2013 - Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис - Дел 2: Средство со клуч за генерирање,

3. EN 419211-3: 2013 - Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис - Дел 3: Средство со вметнување на клуч,

4. EN 419211-4: 2013 - Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис - Дел 4: Надградување на средството со клуч за генерирање и доверлив извор за сертификација на апликација за генерирање,

5. EN 419211-5: 2013 - Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис - Дел 5: Надградување на средството со клуч за генерирање и доверлив извор за апликација за создавање електронски потпис,

6. EN 419211-6: 2014 - Заштита на профили за безбедно создавање на средство за електронски потпис - Дел 6: Надградување на средството со вметнување на клуч и доверлив извор до апликацијата за создавање на електронски потпис.

Доколку квалификуваниот електронски потпис или квалификуваниот електронски печат е создаден на начин соодветен за потпишување или за печатирање од далечина, тогаш системите кои се користат за негово создавање треба да ги исполнуваат стандардите:

- CEN EN 419 241-1;
- CEN prEN 419 241-2 и
- CEN EN 419 221-5.

Давателот на квалификувана доверлива услуга кој издава квалификуван електронски потпис или квалификуван електронски печат со кој може да се потпишува или да се употребува од далечина, треба да ги исполни стандардите:

- ETSI TS 119 431-1;
- ETSI TS 119 431-2 и
- ETSI TS 119 432.

Доколку квалификуваниот електронски потпис или квалификуваниот електронски печат е создаден на начин погоден за машинска обработка на формати, тогаш треба да ги исполни следните технички стандарди:

- ETSI TS 119 172-2 за HML формат на потпишување или печатирање и
- ETSI TS 119 172-3 за ASN.1 формат на потпишување или печатирање.

Член 6

Потврдата за валидација на квалификуван електронски потпис и за валидација на квалификуван електронски печат треба да е издадена во согласност со стандардот ETSI TS 119 102-2.

Давателот на квалификувана доверлива услуга за валидација на квалификуван електронски потпис и за валидација на квалификуван електронски печат треба да го исполни стандардот ETSI TS 119 441 и да го имплементира протоколот за валидација на квалификуван електронски потпис определен со стандардот ETSI TS 119 442.

Член 7

Квалификуваната доверлива услуга - зачувување на квалификувани електронски потписи или квалификувани електронски печати треба да ги исполни следните стандарди:

- ETSI TS 119 511 и
- ETSI TS 119 512.

Член 8

Создавањето на електронскиот потпис и неговата валидација треба да е во согласност со стандардот ETSI TR 119 100.

Политиките и безбедносните барања кои треба да ги исполнат апликациите за создавање на електронски потпис и негова валидација треба да се во согласност со стандардот ETSI TS 119 101.

Криптографските пакети кои ги содржат електронските потписи треба да се во согласност со стандардот ETSI TS 119 312.

Употребата на криптографските пакети треба да е во согласност со упатствата определени со стандардот ETSI TR 119 300.

Член 9

Кога се бара употреба на напреден електронски потпис поддржан од квалификуван сертификат, тогаш се употребува напредниот електронски потпис во XML, CMS или PDF формат:

- на основно ниво на сообразност или
- потврден со електронски временски жиг или
- електронскиот потпис содржи долгорочни податоци или
- се користат придружни пакети на електронски потпис, кога тие потписи се во согласност со техничките стандарди определени со членовите 13 и 14 од овој правилник.

Член 10

Кога се бара употреба на напреден електронски печат поддржан од квалификуван сертификат, тогаш се употребува напредниот електронски печат во XML, CMS или PDF формат:

- на основно ниво на сообразност или
- потврден со електронски временски жиг или
- електронскиот печат содржи долгорочни податоци или
- се користат придружни пакети на електронски печат, кога тие печати се во согласност со техничките стандарди определени со членовите 13 и 14 од овој правилник.

Член 11

За напредни електронски потписи во XML, CMS или PDF формат и придружни пакети за потпис треба да се исполнат следните стандарди:

- XadES основен профил се применува стандардот ETSI TS 103171 v.2.1.1.
- CadES основен профил се применува стандардот ETSI TS 103173 v.2.2.1.
- PadES основен профил се применува стандардот ETSI TS 103172 v.2.2.2.

Напредните електронски потписи треба да се создадени со употреба на процедури определени со стандардот ETSI EN 319 102-1.

Валидацијата на напредни електронски потписи треба да е во согласност со процедурите определени со стандардот ETSI EN 319 102-1.

Член 12

Придружниот пакет на електронскиот потпис треба да го исполни стандардот ETSI TS 103174 v.2.2.1.

Член 13

За напредни електронски печати во XML, CMS или PDF формат и придружни пакети за печат треба да се исполнат следните стандарди:

- XadES основен профил се применува стандардот ETSI TS 103171 v.2.1.1.

- CadES основен профил се применува стандардот ETSI TS 103173 v.2.2.1.

- PadES основен профил се применува стандардот ETSI TS 103172 v.2.2.2.

Член 14

Придружниот пакет на електронскиот печат треба да го исполнува стандардот ETSI TS 103174 v.2.2.1.

Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 11/1-964/1
10 февруари 2020 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

667.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16, 95/17, 118/17, 138/17, 79/18, 101/18, 124/18, 159/18, 177/18, 190/18 и 197/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 94/19, 146/19, 153/19, 166/19, 175/19, 242/19 и 19/20), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02 –271/2
7 февруари 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог**Дел 1****1. Белгија**

Следните области во Белгија:

Во регионот Luxembourg:

- областа е детерминирана во насока на стрелките на часовникот од:
- границата со Франција,
- Rue Mersinhat,
- N818 до неговото вкрстување со N83,
- N83 до неговото вкрстување со N884,
- N884 до неговото вкрстување со N824,
- N824 до неговото вкрстување со Le Routeux,
- Le Routeux,
- Rue d'Orgéo,
- Rue de la Vierre,
- Rue du Bout-d'en-Bas,
- Rue Sous l'Eglise,
- Rue Notre-Dame,
- Rue du Centre,
- La N845 до неговото вкрстување со N85,
- La N85 до неговото вкрстување со N40,
- La N40 до неговото вкрстување со N802,
- La N802 до неговото вкрстување со N825,
- La N825 до неговото вкрстување со E25-E411,
- La E25-E411 до неговото вкрстување со N40,
- N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,
- Rue du Tombois,
- Rue Du Pierroy,
- Rue Saint-Orban,
- Rue Saint-Aubain,
- Rue des Cottages,
- Rue de Relune,
- Rue de Rulune,
- Route de l'Ermitage,

- N87: Route de Habay,
- Chemin des Ecoliers,
- Le Routy,
- Rue Burgknapp,
- Rue de la Halte,
- Rue du Centre,
- Rue de l'Eglise,
- Rue du Marquisat,
- Rue de la Carrière,
- Rue de la Lorraine,
- Rue du Beynert,
- Millewée,
- Rue du Tram,
- Millewée,
- N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,
- границата со Grand Duchy of Luxembourg,
- границата со Франција,
- N87 до неговото вкрстување со N871 кај Rouvroys,
- N871 до неговото вкрстување со N88,
- N88 до неговото вкрстување со улицата Baillet Latour,
- Baillet Latour до неговото вкрстување со N811,
- N811 до неговото вкрстување со N88,
- N88 до неговото вкрстување со N883 кај d'Aubange,
- N883 до неговото вкрстување со N81 кај d'Aubange,
- N81 до неговото вкрстување со E25-E411,
- E25-E411 до неговото вкрстување со N40,
- N40 до неговото вкрстување со rue du Fet,
- Rue du Fet,
- Rue de l'Accord до неговото вкрстување со la rue de la Gaume,
- Rue de la Gaume до неговото вкрстување со la rue des Bruyères,
- Rue des Bruyères,
- Rue de Neufchâteau,
- Rue de la Motte,
- N894 до неговото вкрстување со N85,
- N85 до неговото вкрстување со границата со Франција.

2. Естонија

Следните области во Естонија:

- Hiiu maakond.

3. Унгарија

Следните области во Унгарија:

- Во регионот Békés, следните единици за управување со дивеч: 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950950, 950960, 950970, 951050, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150, 956160 и 956450,
- Во регионот Bács-Kiskun, следните единици за управување со дивеч: 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 и 603850,
- Будимпешта: единица 1, не е погодна за управување со дивеч,
- Во регионот Csongrád, следните единици за управување со дивеч: 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 и 802450,
- Во регионот Fejér, следните единици за управување со дивеч: 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750,
- Во регионот Hajdú-Bihar, следните единици за управување со дивеч: 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 902650, 902660, 902670, 902750, 903650, 903750, 903850, 903950, 903960, 904050, 904060, 904150, 904250, 904350, 904950, 904960, 905050, 905060, 905070, 905080, 905150, 905250 и 905260,
- Во регионот Jász-Nagykun-Szolnok, следните единици за управување со дивеч: 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 и 755450,
- Во регионот Komárom-Esztergom, следните единици за управување со дивеч: 251360, 251550, 251850, 251950, 252050, 252150, 252250, 252350, 252450, 252550, 252650, 252750 и 253550,

- Во регионот Nógrád, следните единици за управување со дивеч: 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910 и 554050,
- Во регионот Pest, следните единици за управување со дивеч: 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580050, 580250 и 580450,
- Во регионот Szabolcs-Szatmár-Bereg, следните единици за управување со дивеч: 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 855650 и 855660.

4. Латвија

Следните области во Латвија:

- областа Alsungas,
- во областа Kuldīgas општината Gudenieku,
- областа Pāvilostas,
- дел од териоријалната единица Stopiņu која се наоѓа западно од патот V36, P4 и P5, улицата Acones, улицата Daugulupes и Daugulupītes,
- во областа Ventspils општината Jūrkalnes,
- областа Grobiņas,
- во областа Rucavas општината Dunikas.

5. Литванија

Следните области во Литванија:

- во регионот Klaipėdos, административните области: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo и Vėžaičių,
- во регионот Plungės, административните области: Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Plungės miesto, Šateikių и Žemaičių Kalvarijos,

- во регионот Skuodo, административните области: Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio, Notėnų, Skuodo, градот Skuodo miesto, Šačių.

6. Полска

Следните области во Полска:

Во регионот Warmińsko-mazurski:

- општините Wielbark и Rozogi во областа szczycieński,
- општините Janowiec Kościelny, Janowo и Kozłowo во областа nidzicki,
- областа działdowski,
- општините Łukta, Miłomłyn, Dąbrówno, Grunwald и Ostróda со градот Ostróda во областа ostródzki,
- општината Kisielice, Susz, Pawa со градот Pawa, Lubawa со градот Lubawa, во областа ławski.

Во регионот Podlaski:

- општините Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie со градот Wysokie Mazowieckie, Czyżew во областа wysokomazowiecki,
- општините Miastkowo, Nowogród, Sniadowo и Zbójna во областа łomżyński;
- областа zambrowski.

Во регионот Mazowiecki:

- областа ostrołęcki,
- месна област Ostrołęka,
- општините Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łack, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno и Stara Biaław во областа plocki,
- месна област Plock,
- областа sierpecki,
- областа żuromiński,
- општините Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne и Ostrów Mazowiecka со градот Ostrów Mazowiecka во областа ostrowski,
- општините Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, градот Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo и Wieczfnia Kościelna во областа mławski,

- областа przasnyski,
- областа makowski,
- општините Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk и дел од општината Winnica која се наоѓа источно од линијата назначена со патот кој ги поврзува селата Bielany, Winnica и Pokrzywnica во областа pułtuski,
- општините Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszów, Zabrodzie и дел од општината Somianka која се наоѓа северно од линијата назначена со патот број 62 во областа wyszkowski,
- општините Kowala, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew и дел од општината Jedlińsk која се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. S7 и дел до општината која се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. 9 во областа radomski,
- месна област Radom,
- областа szydlowiecki,
- општините Borkowice, Gielniów, Odrzywół, Przysucha, Rusinów, Wieniawa во областа przysuski,
- општината Kazanów во областа zwolenński,
- областа gostyniński,

Во регионот Podkarpacki:

- општините Wielkie Oczy во областа lubaczowski,
- општините Laszki, Radymno со градот Radymno, дел од општината Wiązownica која се наоѓа јужно од линијата назначена со патот бр. 867 и руралната општина Jarosław во областа jarosławski,
- областа tarnobrzewski,
- општината Przeworsk со градот Przeworsk, Gać Jawornik Polski, Kańczuga, Tryńcza и Zarzecze во областа przeworski,
- областа łańcucki,
- општината Trzebownik, Głogów Małopolski и дел од општината Sokół Małopolski која се наоѓа јужно од линијата назначена со патот бр. 875 во областа rzeszowski,
- областа kolbuszowski,

Во регионот Świętokrzyski:

- општините Lipnik, Opatów, Wojciechowice, Sadowie и дел од општината Ożarów која се наоѓа јужно од линијата назначена со патот бр. 74 во областа opatowski,
- областа sandomierski,
- општината Skarżysko Kościelne во областа skarżyski,
- општините Brody и Mirzec во областа starachowicki,
- областа ostrowiecki,

Во регионот Łódzki:

- општините Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chaśno, и дел од руралната општина Łowicz кој се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 92 во областа łowicki,
- општините Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka со градот Rawa Mazowiecka, Regnów и Sadowice во областа rawski,
- областа skierniewicki,
- месна област Skierniewice,
- општините Drzewica и Poświętne во областа opoczyński,
- општините Czerniewice, Inowłódz, Rzeczyca и Żelechlinek во областа tomaszowski,

Во регионот Pomorski:

- областа nowodworski,
- општините Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork со градот Malbork во областа malborski,
- општините Mikołajki Pomorskie, Stary Targ и Sztum во областа sztumski,
- областа gdański,
- Градот Gdańsk,
- областа tczewski,
- областа kwidzyński.

Во регионот Lubuski:

- општините Szlichtyngowa и Wschowa во областа wschowski,
- градот Gozdnica во областа żagański,

- општините Brody, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, дел од општината Lubsko кој се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. 287, градот Łęknica во областа żarski,
- општините Bytnica, Krosno Odrzańskie, Maszewo и Gubin со градот Gubin во областа krośniński,
- општините Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel во областа międzyrzecki,
- општините Lubrza, Łagów, Skarpe, дел од општината Zbąszynek кој се наоѓа северно од линијата назначена со железничката пруга, дел од општината Szczaniec кој се наоѓа северно од линијата назначена со железничката пруга, дел од општината Świebodzin кој се наоѓа северно од линијата назначена со железничката пруга во областа świebodziński,

Во регионот dolnośląski:

- општините Bolesławiec со градот Bolesławiec, Gromadka и Osiecznica во областа bolesławiecki,
- општината Węgliniec во областа zgorzelecki,
- општините Pęcław, Jerzmanowa, дел од руралната општина Głogów кој се наоѓа јужно од линијата назначена со патот бр. 12 и градот кој се наоѓа јужно од линијата назначена со патот бр. 12 во областа głogowski,
- општините Chocianów, Grębocice, Radwanice, Przemków и дел од општината Polkowice кој се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 331 во областа polkowicki,
- општината Niechlów во областа górowski.

Во регионот wielkopolski:

- областа leszczyński,
- месната област Leszno,
- областа nowotomyski,
- општината Granowo, Grodzisk Wielkopolski и Kamieniec во областа grodziski,
- општините Stęszew и Buk во областа poznański,
- областа kościański.

7. Романија

Следните области во Романија:

- регионот Suceava.

8. Словачка

Следните области во Словачка:

- регионот Vranov nad Topľou,
- регионот Humenné,
- регионот Snina,
- регионот Sobrance,
- регионот Košice-mesto,
- регионот Michalovce, општините Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné и Strážske,
- во регионот Košice-okolie, општините кои не се вклучени во Дел 2 од овој Прилог.

8. Грција

Следните области во Грција:

Во регионот Drama:

- месните заедници Sidironero и Skaloti и општинските оддели Livadero и Ksiropotamo (во општината Drama),
- општинскиот оддел Paranesti (во општината Paranesti),
- општинските оддели Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (во општината Prosotsani),
- општинските оддели Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou и Potamoi (во општината Kato Nevrokopi),

Во регионот Xanthi:

- општинските оддели Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (во општината Xanthi),

- месните заедници Satres, Thermes, Kotyli и општинските оддели Myki, Echinos и Oraio и (во општината Myki),
- месната заедница Selero и општинскиот оддел Sounio (во општината Avdira).

Во регионот Rodopi:

- општинските оддели Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori и Mega Doukato (во општината Komotini),
- општинските оддели Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos и месните заедници Kehros и Organi (во општината Arriana),
- општинските оддели Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos и Amvrosia и месната заедница Amaxades (во општината Iasmos),
- општинскиот оддел Amaranta (во општината Maroneia Sapon),

Во регионот Evros:

- општинските оддели Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani и Petrolofos (во општината Soufli),
- општинските оддели Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori и Chandras (во општината Orestiada),
- општинските оддели Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Aleporochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri и Poimeniko (во општината Didymoteicho),

Во регионот Serres:

- општинските оддели Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero и месните заедници Achladochori, Agkistro и Kapnophyto (во општината Sintiki),

- општинските оддели Serres, Elaionas and Oinoussa месните заедници Orini и Ano Vrontou (во општината Serres),
- општинските оддели Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno и Chrysochorafa (во општината Irakleia),
- општината Visaltia.

Дел 2

1. Белгија

Следните области во Белгија:

Во регионот Luxembourg:

- областа е детерминирана во насока на стрелките на часовникот од:
- границата со Франција кај Florenville,
- La N85 до неговото вкрстување со N894 кај Florenville,
- La N894 до неговото вкрстување со la rue de la Motte,
- La rue de la Motte до неговото вкрстување со la rue de Neufchâteau,
- La rue de Neufchâteau,
- La rue des Bruyères до неговото вкрстување со la rue de la Gaume,
- La rue de la Gaume до неговото вкрстување со la rue de l'Accord,
- La rue de l'Accord,
- La rue du Fet,
- La N40 до неговото вкрстување со E25 - E411,
- La E25 - E411 до неговото вкрстување со N81 во Weyler,
- La N81 до неговото вкрстување со N883 во d'Aubange,
- La N883 до неговото вкрстување со N88 во d'Aubange,
- La N88 до неговото вкрстување со la N811,
- La N811 до неговото вкрстување со la rue Baillet Latour,
- La rue Baillet Latour до неговото вкрстување со la N88,
- La N88 до неговото вкрстување со N871,
- La N871 до неговото вкрстување со N87 во Rouvrox,
- La N87 до неговото вкрстување со границата со Франција.

2. Бугарија

Следните области во Бугарија:

Регионот Haskovo,
Регионот Yambol,
Регионот Sliven,
Регионот Stara Zagora,
Регионот Gabrovo,
Регионот Pernik,
Регионот Kyustendil,
Регионот Plovdiv,
Регионот Pazardzhik,
Регионот Smolyan,
Регинот Burgas со исклучок на областите од Дел 3 од овој Прилог,
Регинот Veliko Tarnovo со исклучок на областите од Дел 3 од овој Прилог,
Регинот Shumen со исклучок на областите од Дел 3 од овој Прилог,
Регинот Varna со исклучок на областите од Дел 3 од овој Прилог.

3. Естонија

Следните области во Естонија:

- Eesti Vabariik (со исклучок на областа Hiiumaa).

4. Унгарија

Следните области во Унгарија:

- Во регионот Békés, следните единици за управување со дивеч: 950850, 950860, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953510, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956550, 956650 и 956750,
- Во регионот Borsod-Abaúj-Zemplén, следните единици за управување со дивеч: 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402,

- 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600, 660800, 652400, 652500 652800,
- Во регионот Fejér, следните единици за управување со дивеч: 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 и 407050,
 - Во регионот Hajdú-Bihar, следните единици за управување со дивеч: 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 901580, 901590, 901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550 és 904650, 904750, 904760, 904850, 904860, 905350, 905360, 905450 и 905550,
 - Во регионот Heves, следните единици за управување со дивеч: 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703360, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705150, 705250, 705350, 705450, 705510 и 705610,
 - Во регионот Jász-Nagykun-Szolnok, следните единици за управување со дивеч: 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 и 755750,
 - Во регионот Komárom-Esztergom, следните единици за управување со дивеч: 252460, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 и 253450,
 - Во регионот Nógrád, следните единици за управување со дивеч: 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552360 и 552960,
 - Во регионот Pest megye, следните единици за управување со дивеч: 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250 и 580150,

- Во регионот Szabolcs-Szatmár-Bereg, следните единици за управување со дивеч: 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 853560, 853650, 854150, 854250, 854350, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855750, 855850, 855950, 855960, 856051, 856150, 856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, 857550, 850650, 850850, 851851 и 851852.

5. Латвија

Следните области во Латвија:

- област Ādaži,
- област Aizputes,
- област Aglonas,
- област Aizkraukles,
- област Aknīstes,
- област Alojas,
- област Alūksnes,
- област Amatas,
- област Apes,
- област Auces,
- област Babītes,
- област Baldones,
- област Baltnavas,
- област Balvu,
- област Bauskas,
- област Beverīnas,
- област Brocēnu,
- област Burtnieku,
- област Carnikavas,
- област Cēsu,
- област Cesvaines,
- област Ciblas,

- областа Dagdas,
- областа Daugavpils,
- областа Dobeles,
- областа Dundagas,
- областа Durbes,
- областа Engures,
- областа Ērgļu,
- областа Garkalnes,
- областа Gulbenes,
- областа Iecavas,
- областа Ikšķiles,
- областа Ilūkstes,
- областа Inčukalna,
- областа Jaunjelgavas,
- областа Jaunpiebalgas,
- областа Jaunpils,
- областа Jēkabpils,
- областа Jelgavas,
- областа Kandavas,
- областа Kārsavas,
- областа Ķeguma,
- областа Ķekavas,
- областа Kocēnu,
- областа Kokneses,
- областа Krāslavas,
- областа Krimuldas,
- областа Krustpils,
- во областа Kuldīgas општините Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelči, Snēpeles, Turlavas, Laidu и Vārmes, градот Kuldīga,
- областа Lielvārdes,
- областа Līgatnes,
- областа Limbaži,
- областа Līvānu,
- областа Lubānas,
- областа Ludzas,

- областа Madonas,
- областа Mālpils,
- областа Mārupes,
- областа Mazsalacas,
- областа Mērsraga,
- областа Naukšēnu,
- областа Neretas,
- областа Ogres,
- областа Olaines,
- областа Ozolnieku,
- областа Pārgaujas,
- областа Pļaviņu,
- областа Preiļu,
- областа Priekules,
- областа Priekuļu,
- областа Raunas,
- градот - република Daugavpils,
- градот -република Jelgava,
- градот -република Jēkabpils,
- градот -република Jūrmala,
- градот -република Rēzekne,
- градот -република Valmiera,
- областа Rēzeknes,
- областа Riebiņu,
- областа Rojas,
- областа Ropažu,
- областа Rugāju,
- областа Rundāles,
- областа Rūjienas,
- областа Salacgrīvas,
- областа Salas,
- областа Salaspils,
- во областа Saldus,
- областа Saulkrastu,
- областа Sējas,

- областа Siguldas,
- областа Skrīveru,
- областа Skrundas,
- областа Smiltenes,
- дел од областа Storiņu која се наоѓа источно од патот V36, P4 и P5, улицата Acones, улицата Dauguļupes ielas и Dauguļupītes,
- областа Strenči,
- областа Talsu,
- областа Tērvetes,
- областа Tukuma,
- областа Vaiņodes,
- областа Valkas,
- областа Varakļānu,
- областа Vārkavas,
- областа Vecpiebalgas,
- областа Vecumnieku,
- во областа Ventspils, општините Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Zīru, Ugāles, Usmas и Zlēku, градот Piltenes,
- областа Viesītes,
- областа Viļakas,
- областа Viļānu,
- областа Zilupes.

6. Литванија

Следните области во Литванија:

- административен дел на градот Alytaus,
- во регионот Alytaus, административните области: Alytaus, Alovės, Butrimoniu, Daugu, Nemunaičio, Pivašiūnu, Punios, Raitininku,
- регионот Anykščių,
- регионот Akmenės,
- административен дел на градот Biržų,
- регионот Biržų,
- општината Druskininku,
- општината Elektrėnu,
- регионот Ignalinos,

- регионот Jonavos,
- регионот Joniškio,
- регионот Jurbarko,
- регионот Kaišiadoryų,
- општината Kalvarijos,
- административен дел на градот Kauno,
- во регионот Kauno: административните области Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos и Vilkijos, административната област Babtų источно од патот A1, дел од административната област Užliedžių источно од патот A1, и дел од населеното место Vilkijos западно од патот со бр. 1907,
- регионот Kelmės,
- регионот Kėdainių,
- регионот Kupiškio,
- регионот Lazdijų,
- во регионот Marijampolės административните области: Degučių, Mokolų и Narto,
- регионот Mažeikių,
- регионот Molėtų,
- општината Pagėgių,
- регионот Pakruojis,
- регионот Panevėžis,
- административен дел на градот Panevėžis,
- регионот Pasvalio,
- регионот Radviliškis,
- општината Rietavo,
- во регионот Prienų административните области: Stakliškių и Veiverių,
- во регионот Plungės административните области: Žlibinų и Stalgėnų,
- регионот Raseinių,
- регионот Rokiškis,
- во регионот Skuodo административните области: Barstyčių и Ylakių,
- во регионот Šakių,
- регионот Šalčininkų,
- административен дел на градот Šiaulių,
- регионот Šiaulių,

- регионот Šilutės,
- регионот Širvintų,
- регионот Šilalės,
- регионот Švenčionių,
- регионот Tauragės,
- во регионот Telšiai,
- регионот Trakai,
- регионот Ukmergės,
- регионот Utenos,
- регионот Varėnos,
- административен дел на градот Vilnius,
- регионот Vilnius,
- во регионот Vilkaiviškio административните области: Bartninkų, Gražiškų, Keturvalakių, Kybartų, Klausų, Pajevonio, Šeimenos, градот Vilkaiviškio, Virbalio, Vištyčio,
- општината Visagino,
- регионот Zarasų.

7. Полска

Следните области во Полска:

Во регионот Warmińsko-mazurski:

- општините Kalinowo, Prostki и руралната општина Elk во областа ełcki,
- општините Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko во областа elbląski,
- општинскиот округ Elbląg,
- областа gołdapski,
- општината Wieliczki во областа olecki,
- областа piski,
- општините Górowo Paweckie со градот Górowo Paweckie во областа bartoszycki,
- општините Biskupiec, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek и градот Olsztyn како и дел од општината Barczewo која се наоѓа јужно од линијата назначена со железничката линија во областа olsztyński,

- општината Miłakowo, дел од општината Małdyty која се наоѓа југозападно од железничката линија што се протега од Olsztyn до Elbląg и дел од општината Moraġ која се наоѓа на југ од железничката линијата што се протега од Olsztyn до Elbląg во областа ostródzki,
- дел од општината Ryn која се наоѓа на југ од железничката линијата што се протега од Giżycko и Kętrzyn во областа giżycki,
- општината Braniewo и градот Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia и дел од општината Wilczęta која се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр. 509 во областа braniewski,
- општината Reszel и дел од општината Kętrzyn која се наоѓа на југ од железничката линија која ги поврзува Giżycko и Kętrzyn, што се протега до границата со градот Kętrzyn, западно од линијата назначена со патот бр. 591 која се движи од градот Kętrzyn до северната граница на општината и на запад и југ од западната и јужната граница на градот Kętrzyn, градот Kętrzyn и дел од општината Korsze која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот кој се протега од источната граница, поврзувајќи ги градовите Krelikiejmy и Sątoczno и источно од линијата означена со патот кој ги поврзува Sątoczno, Sajna Wielka кој се движи до раскрсницата со патот бр. 590 во градот Glitajny, потоа источно од патот 590 до раскрсницата со патот 592 и јужно од линијата обележана со патот бр. 592, кој се протега од западната граница на општината до пресекот со патот бр. 590 во областа kętrzyński,
- општината Lubomino и Orneta во областа lidzbarski,
- општината Nidzica во областа nidzicki,
- општините Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno, градот Szczytno и Świętajno во областа szczycieński,
- областа mrągowski,
- општината Zalewo во областа iławski,

Во регионот Podlaski:

- општините Rudka, Brańsk со градот Brańsk, и дел од општината Boćki кој се наоѓа западно од линијата назначена од патот бр. 19 во областа bielski,
- регионот grajewski,
- регионот moniecki,
- регионот sejneński,
- општините Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły и Wizna во областа łomżyński,

- областа Łomża,
- општините Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Nurzec-Stacja и Siemiatycze со градот Siemiatycze во областа siemiatycki,
- општините Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka со градот Hajnówka и дел од општината Dubicze Cerkiewne кој се наоѓа на североисточно од линијата назначена од патот бр. 1654B во областа hajnowski,
- gminy Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzemy, Nowe Piekuty и Sokoły во областа wysokomazowiecki,
- областа kolneński со градот Kolno,
- општините Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady, Choroszcz и дел од општината Poświętne кој се наоѓа западно од линијата назначена од патот бр. 681 во областа białostocki,
- регионот suwalski,
- месна област Suwałki,
- регион augustowski,
- регион sokólski,
- општина Białystok,

Во регионот Mazowiecki:

- областа siedlecki,
- градот - општина Siedlce,
- општините Bielany, Cerańów, Kosów Lacki, Repki и руралната општина Sokołów Podlaski во областа sokołowski,
- регион węgrowski,
- регион łosicki,
- општините Grudusk, Opinogóra Górna, Gołymín-Ośrodek и дел од општината Głinojeck која се наоѓа на западниот дел од линијата назначена со патот бр. 7 во областа ciechanowski,
- областа sochaczewski,
- општините Policzna, Teczów и Zwoleń во областа zwoleński,
- општините Garbatka – Letnisko, Gniewoszów и Sieciechów во областа kozienicki,
- областа lipski,
- општините Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko и Pionki со градот Pionki и дел од општината Jedlińsk кој се наоѓа источно од линијата назначена со патот бр. S7 и

дел од општината Pża кој се наоѓа источно од линијата назначена со патот бр. 9 во областа radomski,

- општините Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Stubice, Wyszogród и Mała Wieś во областа plocki,
- областа nowodworski,
- областа płoński,
- општините Pokrzywnica, Świercze и дел од општината Winnica која се наоѓа западно од линијата назначена од патот што ги поврзува градовите Bielany, Winnica и Pokrzywnica во областа pultuskim,
- областа wołomiński,
- дел од општината Somianka која се наоѓа на југ од линијата назначена со патот бр. 62 во областа wyszkowski,
- општините Borowie, Garwolin со градот Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, дел од општината Wilga северно од линијата определена од реката Wilga што се протега од источната граница на општината до устието на реката Wisły во областа garwoliński,
- општината Boguty – Pianki во областа ostrowski,
- општините Stupsk, Wiśniewo и дел од општината Strzegowo која се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. 7 во областа mławski,
- регионот otwocki,
- регионот warszawski zachodni,
- регионот legionowski,
- регионот piaseczyński,
- регионот pruszkowski,
- регионот grójecki,
- регионот grodziski,
- регионот żyrardowski,
- општините Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce во областа białobrzieski,
- општините Klwów i Potworów во областа przysuski,
- градот - општина Warszawa,

Во регионот Lubelski:

- областа bialski,
- областа Biała Podlaska,

- општините Aleksandrów, Biłgoraj со градот Biłgoraj, Biszczka, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny и Tarnogród, дел од општината Frampol која се наоѓа јужно од линијата означена со патот бр. 74, дел од општината Goraj сместена западно од линијата обележана со патот бр. 835, дел од општината Tereszpól која се наоѓа јужно од линијата означена со патот бр. 858, дел од општината Turobin која се наоѓа западно од линијата означена со патот бр. 835 во областа biłgorajski,
- областа janowski,
- областа puławski,
- областа rucki,
- општините Stoczek Łukowski со градот Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, дел од руралната општина Łuków и градот Łuków во областа łukowski,
- општините Bychawa, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie, Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica, Wojciechów и Zakrzew во областа lubelski,
- општините Rybczewice и Piaski во областа świdnicki,
- општината Fajslawice, дел од општината Żółkiewka која се наоѓа северно од линијата означена со патот бр. 842 и дел од општината Łopiennik Górny која се наоѓа на запад од линијата означена со патот бр. 17 во областа krasnostawski,
- областа hrubieszowski,
- општините Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce и Ulhówek во областа tomaszowski,
- општините Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Ruda – Huta, Sawin, Wojsławice, Żmudź во областа chełmski,
- месна област Chełm,
- општината Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, дел од општината Zwierzyniec која се наоѓа на југоисток од линијата назначена со патот бр. 858 и дел од општината Skierbieszów која се наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 843 во областа zamojski,
- месна област Zamość,
- областа kraśnicki,
- областа opolski,
- општините Dębowa Kłoda, Jabłoń, Podedwórze, Sosnowica во областа parczewski,

- општините Hanna, Stary Brus, Wola Uhruska, Wyryki, руралната општина Włodawa и дел од општината Hańsk кој се наоѓа јужно од линијата назначена со патот бр. 819 во областа włodawski,
- општината Komarówka Podlaska во областа radzyński,

Во регионот Podkarpacki:

- областа stalowowolski,
- општината Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików и Lubaczów со градот Lubaczów во областа lubaczowski,
- општината Adamówka во областа przeworski,
- дел од општината Wiązownica кој се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 867 во областа jarosławski,
- општината Kamień, дел од општината Sokołów Małopolski кој се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 875 во областа rzeszowski,
- областа leżajski,
- областа niżański,

Во регионот Pomorski:

- општините Dzierżoń и Stary Dzierżoń во областа sztumski,
- општината Stare Pole во областа malborski,

Во регионот Świętokrzyski:

- општината Tarłów и дел од општината Ożarów која се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр. 74 во областа opatowski.

Во регионот Lubuski:

- општината Ślawa во областа wschowski,
- општините Bobrowice и Dąbie во областа krośnieński,
- областа nowosolski,
- областа zielonogórski,
- месната област Zielona Góra,
- општините Jasień, Lipniki Łużyckie, Żary, дел од општината Lubsko кој се наоѓа источно од линијата назначена со патот бр. 287 и дел од руралната општина Żary кој се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр. 12 во областа żarski,

- општините Brzeźnica, Howa, Małomice, Niegostawice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań и градот Żagań во областа żagański,
- дел од општината Zbąszynek кој се наоѓа јужно од линијата назначена со железничката пруга, дел од општината Szczaniec кој се наоѓа јужно од линијата назначена со железничката пруга, дел од општината Świebodzin кој се наоѓа јужно од линијата назначена со железничката пруга во областа świebodziński,

Во регионот Dolnośląskim:

- општините Kotla, Żukowice, дел од руралната општина Głogów кој се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр. 12, дел од градот Głogów кој се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр. 12 во областа głogowski,
- општината Gaworzysz во областа polkowicki,

Во регионот Wielkopolskim:

- областа wolsztyński,
- општините Rakoniewice и Wielichowo во областа grodziski.

8. Словачка

Следните области во Словачка:

- во регионот Košice – okolie, општините Ďurkov, Kalša, Košícký Klečenov, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica и Trstené pri Hornáde,
- регион Trebisov,
- во регионот Michalovce, општините кои не се наведени во Дел 1 од овој Прилог.

9. Романија

Следните области во Романија:

- регионот Bistrița-Năsăud.

Дел 3**1. Бугарија**

Следните области во Бугарија:

Регионот Kardzhali,

Регионот Blagoevgrad,

Регионот Montana,

Регионот Ruse,

Регионот Razgrad,

Регионот Silistra,

Регионот Pleven,

Регионот Vratza,

Регионот Vidin,

Регионот Targovishte,

Регионот Lovech,

Регион Sofija City,

Регион Sofija Province,

Регион Shumen,

Во регионот Dobrich:

- општината Tervel,

Во регионот Varna:

- општината Dalgopol,
- општината Provadiya,
- општината Valchi dol,
- општината Vetrino,

Во регионот Veliko Tarnovo:

- општината Svishtov,
- општината Pavlikeni,
- општината Polski Trambesh,
- општината Strajitsa,

Во регионот Burgas:

- општината Burgas,

- општината Kameno,
- општината Malko Tarnovo,
- општината Primorsko,
- општината Sozopol,
- општината Sredets,
- општината Tsarevo.
- општината Sungurlare,
- општината Ruen,
- општината Aytos.

2. Литванија

Следните области во Литванија:

- во регионот Alytaus, административните области: Simno sen, Krokialaukio и Miroslavo,
- општината Birštono,
- во регионот Kauno административните области: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų и Zapyškio, дел од административната област Babtų која се наоѓа на запад од патот A1, дел од административната област Užliedžių и дел од населбата Vilkijos која се наоѓа на исток од патот со бр. 1907,
- општината Kazlų Rudos,
- во општината Marijampolės, административните области: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos и Šunskų,
- во регионот Prienų, административните области: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Utos, Pakuonio, Prienų и Šilavotos,
- во регионот Vilkauskio, административните области Gižų и Pilviškių.

3. Полска

Следните области во Полска:

Во регионот Warmińsko-mazurski:

- општините Bisztynek, Sępole and Bartoszyce со градот Bartoszyce во областа bartoszycki,

- општините Kiwity и Lidzbark Warmiński со градот Lidzbark Warmiński во областа lidzbarski,
- општините Srokowo, Barciany и дел од општината Kętrzyn кој се наоѓа северно од железничката линија која ги поврзува Giżycko и Kętrzyn до границата со Kętrzyn и источно од линијата назначена со патот бр. 591 кој се протега од градот Kętrzyn до северната граница на општината и дел од општината Korsze која се наоѓа северно од линијата назначена со патот што се протега од источната граница и ги поврзува селата Krelukiejmy и Sątoczno и западно од линијата назначена со патот кој ги поврзува Sątoczno, Sajna Wielka продолжувајќи до пресекот со патот бр. 590 во Glitajny, потоа западно од патот бр. 590 до пресекот со патот бр. 592 и северно од линијата назначена со патот бр. 592 што се протега од западната граница на општината до крстосницата со патот бр. 590 во областа kętrzyński,
- општината Stare Juchy во областа elcki,
- дел од општината Wilczęta кој се наоѓа јужно од линијата назначена со патот бр. 509 во областа braniewski,
- дел од општината Morąg кој се наоѓа северно од железничката линија која се протега од Olsztyn до Elbląg, дел од општината Małdyty кој се наоѓа северо-источно од железничката линија која се протега од Olsztyn до Elbląg во областа ostródzki,
- општините Godkowo и Pasłęk во областа elbląski,
- општините Kowale Oleckie, Olecko и Świątajno во областа olecki,
- регионот węgorzewski,
- општините Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko со градот Giżycko и дел од општината Ryn кој се наоѓа на север од железничката линија која ги поврзува градовите Giżycko и Kętrzyn во областа giżycki,
- општините Jeziorany, Kolno, Dywity, Dobre Miasto и дел од општината Barczewo кој се наоѓа северно од железничката линија во областа olsztyński,

Во регионот Podlaski:

- општините Orla, Wyszki, Bielsk Podlaski со градот Bielsk Podlaski и дел од општината Woćki кој се наоѓа на источно од линијата назначена со патот бр. 19 во областа bielski,

- општините Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, дел од општината Poświętne кој се наоѓа источно од линијата назначена со патот бр. 681 во областа białostocki,
- општините Kleszczele, Czeremcha и дел од општината Dubicze Cerkiewne кој се наоѓа југоисточно од линијата назначена со патот со бр. 1654B во областа hajnowski,
- општините Perlejewo, Drohiczyn и Milejczyce во областа siemiatycki,
- општината Ciechanowiec во областа wysokomazowiecki,

Во регионот Mazowiecki:

- општината Łaskarzew со градот Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew и дел од општината Wilga кој се наоѓа јужно од линијата назначена со реката Wilga што се протега од источната граница на општината до устието на реката Wisły во областа e garwoliński,
- регионот miński,
- општините Jabłonna Lacka, Sabnie и Sterdyń во областа sokołowski,
- општините Ojrzeń, Sońsk, Regimin, Ciechanów со градот Ciechanów и дел од општината Głinojeck кој се наоѓа источно од линијата назначена со патот бр. 7 во областа ciechanowski,
- дел од општината Strzegowo кој се наоѓа источно од линијата назначена од патот бр. 7 во областа powiecie mławski,
- општината Nur во областа ostrowski,
- општините Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice во областа kozienicki,
- општината Stromiec во областа białobrzесki,

Во регионот Lubelski:

- општините Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski и градот Tomaszów Lubelski во областа tomaszowski,
- општините Wierzbica, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny со градот Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze во областа chełmski,
- општините Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw со градот Krasnystaw, Siennica Różana и дел од општината Łopiennik Górny кој се наоѓа

- источно од линијата назначена со патот бр. 17, дел од општината Żółkiewka кој се наоѓа јужно од линијата назначена со патот бр. 842 во областа krasnostawski,
- општините Stary Zamość, Radecznica, Szczepleszyn, Sulów, Nielisz, дел од општината Skierbieszów кој се наоѓа на запад од линијата назначена со патот бр. 843 во областа zamojski, дел од општината Zwierzyniec кој се наоѓа на северо-запад од линијата назначена со патот бр. 858 во областа zamojski,
- дел од општината Frampol кој се наоѓа на север од линијата назначена со патот бр. 74, дел од општината Goraj кој се наоѓа на исток од линијата назначена со патот бр. 835, дел од општината Terespol кој се наоѓа северно од линијата назначена со патот бр. 858, дел од општината Turobin кој се наоѓа источно од линијата назначена со патот бр. 835 во областа biłgorajski,
- општината Urszulin и дел од општината Hańsk кој се наоѓа западно од линијата назначена со патот бр. 819 во областа włodawski,
- регионот łęczyński,
- општината Trawniki во областа świdnicki,
- општините Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków во областа łukowski,
- општините Miłanów, Parczew, Siemień во областа parczewski,
- општините Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Radzyń Podlaski со градот Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wołyń во областа radzyński,
- регионот lubartowski,
- општините Głusk, Jastków, Niemce и Wólka во областа lubelski,
- општината Międzybuzie и градот Świdnik во областа świdnicki,
- округот Lublin,

Во регионот Podkarpacki:

- општината Narol во областа lubaczowski.

4. Романија

Следните области во Романија:

- градската околината на București,
- регионот Constanța,
- регионот Satu Mare,
- регионот Tulcea,
- регионот Bacău,
- регионот Bihor,

- регионот Brăila,
- регионот Buzău,
- регионот Călărași,
- регионот Dâmbovița,
- регионот Galați,
- регионот Giurgiu,
- регионот Ialomița,
- регионот Ilfov,
- регионот Prahova,
- регионот Sălaj,
- регионот Vaslui,
- регионот Vrancea,
- регионот Teleorman,
- Регионот Mehedinți,
- Регионот Gorj,
- Регионот Arges,
- Регионот Olt,
- регионот Dolj,
- регионот Arad,
- регионот Timiș,
- регионот Covasna,
- регионот Brașov,
- регионот Botoșani,
- регионот Vâlcea,
- регионот Iași,
- регионот Hunedoara,
- регионот Alba,
- регионот Sibiu,
- регионот Caraș-Severin,
- регионот Neamț,
- регионот Harghita,
- регионот Mureș,
- регионот Cluj,
- регионот Maramureș.

Дел 4

1. Италија

Следните области во Италија:

Сите области на Сардинија.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ**668.**

Врз основа на член 158-с точка 1), член 154-г, член 154-д став (4), член 154-е, член 154-ж, член 154-м став (3), член 154-н став (4), член 154-њ став (1) и член 154-ќ став (2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 6.2.2020 година, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ****Член 1**

Во Правилникот за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.47/2019), во членот 6 ставот (2) се менува и гласи:

“(2) Кандидатот до Агенцијата, во рок утврден во огласот за спроведување на обука и стручен испит за застапник во осигурување, поднесува пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник на образец “Пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник (Образец П-ОСИЗ)” кој е даден во Прилог 1 од овој правилник и е негов составен дел.”

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:

“(3) Кандидатот кој зборува службен јазик, различен од македонскиот јазик, до Агенцијата, во рок утврден во огласот за спроведување на обука и стручен испит за брокер, поднесува пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник на образец “Пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник (Образец П-ОСИЗ)/ Kërkesë për pjesëmarrje në trajnimin dhe provimin profesional për përfaqësues (Formular T - PPP)” кој е даден во Прилог 2 од овој правилник и е негов составен дел.

(4) Кон пријавата за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник од ставот (1) односно (2) од овој член, кандидатот ја доставува следната документација:

1. Копија од документ за лична идентификација;
2. Диплома или Уверение за завршено средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во Република Македонија – во оригинал или нотарски заверена копија и
3. Доказ за платен надоместок за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник согласно Тарифникот на Агенцијата.”

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6).

Во ставот (4) кој станал став (6) зборовите: “став (2) точка 1” се заменуваат со зборовите: “став (4) точка 1”.

Ставот (5) станува став (7).

Член 2

Во членот 19 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:

“(3) Формата и содржината на Уверението за положен стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување, испечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо, е пропишана со посебен Образец: “Уверение за положен стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување” кој е даден во Прилог 3 од овој правилник и е негов составен дел.

(4) Формата и содржината на Уверението за положен стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување на кандидатот кој зборува службен јазик, различен од македонскиот јазик, е пропишана со посебен Образец: “Уверение за положен стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување /Çertifikatë për dhënien e provimit profesional për kryerjen e veprimtarive të përfaqësimit në sigurime” кој е даден во Прилог 4 од овој правилник и е негов составен дел.”

Член 3

По Прилогот 1 се додаваат три нови прилози Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4 кои се дадени во прилог на овој правилник и се негов составен дел.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-170/1
6 февруари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Крсте Шајноски, с.р.

ПРИЛОГ 2 – Образец П-ОСИЗ/Formular T -PPP

Република Северна Македонија
 АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ



Republika e Maqedonisë së Veriut
 AGJENCIA E MBIKËQYRJES SË SIGURIMEVE

ПРИЈАВА¹
ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗАСТАПНИК
КËРКЕСË¹
ПËР ПЈЕСËМАРРЈЕ НË ТРАЈНИМИН ДНЕ PROVIMIN PROFESIONAL ПËР
ПËРФАQËSUES

1.	Име и презиме/ Emri dhe mbiemri	
2.	Датум и место на раѓање (од лична карта)/ Data dhe vendi i lindjes (sipas letërnjoftimit)	
3.	Адреса на живеење (од лична карта)/ Adresa e vendbanimit (sipas letërnjoftimit)	
4.	ЕМБГ/ Numri Personal i Identifikimit të Qytetarit (NPIQ)	
5.	Контакт телефон (мобилен)/Telefon për kontakt (celular)	
6.	Адреса на електронска пошта (е-маил) на која лицето се согласува да биде контактиран во врска со пријавата/ Adresa e postës elektronike (e-mail) në të cilën personi pajtohet që të kontaktohet lidhur me aplikimin	

Се пријавувам за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник. Кон пријавата ја приложувам документацијата согласно членот 6 став (4) од Правилникот за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување и тоа (се заокружува односно означува доколку се пополнува електронски)/Aplikoj për pjesëmarrje në trajnimin dhe provimin profesional për përfaqësues. Në dokumentin e aplikimit e bashkangjijt edhe dokumentacionin në pajtim me nenin 6 paragrafi (4) nga Rregullorja për mënyrën, procedurën dhe kushtet për zbatimin e trajnimit dhe dhënien e provimit profesional për kryerjen e aktivitetit për përfaqësim në sigurim dhe kjo (finalizohet nëse plotësohet në mënyrë elektronike):

¹ Се препорачува Пријавата да се пополнува електронски. Електронска верзија на Пријавата може да се најде на официјалната интернет-страница на Агенцијата за супервизија на осигурување www.aso.mk. Доколку Пријавата не се пополнува електронски, задолжително треба да се користи пенкало и да се пишува со големи букви./Rekomandohet që Kërkesa për aplikim të plotësohet në mënyrë elektronike. Versioni elektronik i Kërkesës është në faqen zyrtare të internetit të Agjencisë për Mbiqëyrje të Sigurimeve www.aso.mk. Nëse Kërkesa nuk plotësohet në formë elektronike, duhet të plotësohet patjetër me stilolaps dhe të shkruhet me shkronja të mëdha.

1.	Копија од документ за лична идентификација ² /Kopje e dokumentit për identifikim personal ²
2.	Диплома или Уверение за завршено средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во Република Северна Македонија – во оригинал или нотарски заверена копија ³ /Diplomë ose Vërtetim për përfundimin e arsimit të mesëm ose arsimimit të lartë të dhënë nga institucioni i akredituar në Republikën e Maqedonisë së Veriut – origjinali ose kopje e noterizuar ³
3.	Доказ за платен надоместок за учество на обука и полагање на стручен испит за застапник согласно Тарифникот на Агенцијата./Argument për kompensim të paguar për pjesëmarrje në trajnim dhe dhënien e provimit profesional për përfaqësues konform Listës së Tarifave të Agjencisë.

ИЗЈАВА НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО/DEKLARATË E PARASHTRUESIT TË KËRKESËS

Со поднесување на оваа пријава изјавувам дека податоците и информациите што ги содржи оваа пријава, како и целата документација која ја доставувам кон пријавата, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи а во случај на промена на податоците содржани во оваа пријава, како и во документацијата доставена во прилог кон оваа пријава, во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Агенцијата. Се согласувам моите лични податоци содржани во оваа пријава да се користат согласно прописите на Законот за заштита на лични податоци./Me parashtrimin e kësaj kërkesë deklaroj se të dhënat dhe informacionet që i përmban kjo kërkesë, si dhe i gjithë dokumentacioni të cilin e parashtroj bashkë me Kërkesën, janë të sakta dhe nuk përmbajnë të dhëna dhe dokumente të falsifikuara, ndërsa në rast të ndryshimit të të dhënave që janë në këtë kërkesë, si dhe të dokumentacionit të parashtruar në bashkangjitje të kësaj kërkesë, për ndryshimin e bërë do ta njoftoj Agjencinë në afat kohor prej 3 ditë pune. Pajtohem që të dhënat e mia personale të cilat janë në këtë kërkesë të пëрдoren në pajtim me rregullat e Ligjit për Mbrojtje të të Dhënave Personale.

Датум и место на поднесување
Data dhe vendi i parashtrimit

____.____.20____ година/viti,

Потпис на подносителот на пријавата
Nënshkrimi i parashtruesit të kërkesës

² Доколку личното име и презиме на лицето на документот за лична идентификација не е идентично со личното име и презиме на лицето наведено во документот од точка 2, лицето е должно да приложи и Извод од матична канига на венчани односно Решение за промена на личното име односно презиме./Nëse emri dhe mbiemri i personit në dokumentin e identifikimit personal nuk është identik me emrin dhe mbiemrin e personit të parashtruar në dokumentin e pikës 2, personi është i detyruar që të deponojë edhe Certifikatë martese respektivisht për ndryshimin e emrit personal respektivisht mbiemrit.

³ Доколку лицето школувањето го завршил во странство потребно е кон пријавата да достави Диплома/Уверение за завршено средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во странство заедно со документ за признавање на странска средношколска или универзитетска квалификација издадена од страна на надлежна институција во Република Македонија./Nëse personi shkollimin e ka përfunduar jashtë vendit nevojitet që bashkë me kërkesën të parashtrojë edhe Diplomë/Vërtetim për përfundimin e arsimit të mesëm ose arsimimit të lartë të dhënë nga institucioni arsimor i akredituar jashtë vendit së bashku me dokumentin për njohjen e kualifikimit të arsimit të mesëm apo të lartë jashtë vendit të lëshuar nga ana e institucionit kompetent në Republikën e Maqedonisë.

ПРИЛОГ 3 - Образец Уверение за положен стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување

**Република Северна Македонија
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ**



У В Е Р Е Н И Е
за положен стручен испит за вршење работи на
застапување во осигурување

Лицето _____

(Име, презиме, датум и година на раѓање)

на _____ година го положи стручниот испит за вршење работи на застапување во осигурување.

Број УП _____
_____ година

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА ЕКСПЕРТИ

м.п.

ПРИЛОГ 4 - Образец Уверение за положен стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување/Certifikatë për dhënien e provimit profesional për kryerjen e veprimtarive të përfaqësimit në sigurim

Република Северна Македонија

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ



Republika e Maqedonisë së Veriut

AGJENCIA E MBIKËQYRJES SË SIGURIMEVE

У В Е Р Е Н И Е

**за положен стручен испит за вршење работи на
застапување во осигурување**

C E R T I F I K A T Ë

**për dhënien e provimit profesional
për kryerjen e veprimtarive të përfaqësimit në sigurime**

Лицето/Personi _____
(Име, презиме, датум и година на раѓање/emri, mbiemri,
data e lindjes)

на/мë _____ година/viti го положи стручниот испит за вршење
работи на застапување во осигурување/e kaloi me sukses provimin profesional
për përfaqësues në sigurime.

Број УП /Numër PA

_____ година/viti

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА ЕКСПЕРТИ
KRYETARI I KËSHILLIT TË EKSPERTËVE

м.п./v.p.

669.

Врз основа на член 158-с точка 1), член 154-в, член 154-д став (4), член 154-е, член 154-ж, член 154-м став (3), член 154-н став (4), член 154-њ став (1) и член 154-к став (2) од „Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 6.2.2020 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И
УСЛОВИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ
ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ

Член 1

Во Правилникот за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.47/2019), во членот 6 ставот (2) се менува и гласи:

“(2) Кандидатот до Агенцијата, во рок утврден во огласот за спроведување на обука и стручен испит за брокер, поднесува пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер на образец “Пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер (Образец П-ОСИБ)” кој е даден во Прилог 1 од овој правилник и е негов составен дел.”

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:

“(3) Кандидатот кој зборува службен јазик, различен од македонскиот јазик, до Агенцијата, во рок утврден во огласот за спроведување на обука и стручен испит за брокер, поднесува пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер на образец “Пријава за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер (Образец П-ОСИБ)/Kërkesë për pjesëmarrje në trajnimin dhe provimin profesional për broker (Formular T -PPB)” кој е даден во Прилог 2 од овој правилник и е негов составен дел.

(4) Кон пријавата за учество на на обука и полагање на стручен испит за брокер од ставот (1) односно (2) од овој член, кандидатот ја доставува следната документација:

1. Копија од документ за лична идентификација;
2. Диплома или Уверение за завршено четиригодишно средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во Република Македонија – во оригинал или нотарски заверена копија и
3. Доказ за платен надоместок за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер согласно Тарифникот на Агенцијата.”

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6).

Во ставот (4) кој станал став (6) зборовите: “став (2) точка 1” се заменуваат со зборовите: “став (4) точка 1”.

Ставот (5) станува став (7).

Член 2

Во членот 19 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:

“(3) Формата и содржината на Уверението за положен стручен испит за вршење осигурително брокерски работи, испечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо, е пропишана со посебен Образец: “Уверение за положен стручен испит за вршење осигурително брокерски работи” кој е даден во Прилог 3 од овој правилник и е негов составен дел.

(4) Формата и содржината на Уверението за положен стручен испит за вршење осигурително брокерски работи на кандидатот кој зборува службен јазик, различен од македонскиот јазик, е пропишана со посебен Образец: “Уверение за положен стручен испит за вршење осигурително брокерски работи/Çertifikatë për dhënie e provimit për kryerjen e aktiviteteve të brokerimit në sigurime” кој е даден во Прилог 4 од овој правилник и е негов составен дел.”

Член 3

По Прилогот 1 се додаваат три нови прилози Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4 кои се дадени во прилог на овој правилник и се негов составен дел.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-171/1
6 февруари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Крсте Шайноски, с.р.

ПРИЛОГ 2 – Образец П-ОСИБ/Formular T - PPB

Република Северна Македонија

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ



Republika e Maqedonisë së Veriut

AGJENCIA E MBIKËQYRJES SË SIGURIMEVE

ПРИЈАВА¹

ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА БРОКЕР

KËRKESË¹

PËR PJESËMARRJE NË TRAJNIMIN DHE PROVIMIN PROFESIONAL PËR BROKER

1.	Име и презиме Emri dhe mbiemri	
2.	Датум и место на раѓање (од лична карта) Data dhe vendi i lindjes (sipas letërnjoftimit)	
3.	Адреса на живеење (од лична карта) Adresa e vendbanimit (sipas letërnjoftimit)	
4.	ЕМБГ Numri Personal i Identifikimit të Qytetarit (NPIQ)	
5.	Контакт телефон (мобилен) Telefon për kontakt (celular)	
6.	Адреса на електронска пошта (е-маил) на која лицето се согласува да биде контактиран во врска со пријавата Adresa e postës elektronike (e-mail) në të cilën personi pajtohet që të kontaktohet lidhur me aplikimin	

Се пријавувам за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер. Кон пријавата ја приложувам документацијата согласно членот 6 став (4) од Правилникот за начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за брокер и тоа (се заокружува односно означува доколку се пополнува електронски): Aplikoj për pjesëmarrje në trajnimin dhe provimin profesional për broker. Në dokumentin e aplikimit e bashkangjit edhe dokumentacionin në pajtim me nenin 6 paragrafi (4) nga Rregulloja për mënyrën, procedurën dhe kushtet për zbatimin e trajnimit dhe dhënien e provimit profesional për broker dhe kjo (finalizohet nëse plotësohet në mënyrë elektronike):

1.	Копија од документ за лична идентификација ²
----	---

¹ Се препорачува Пријавата да се пополнува електронски. Електронска верзија на Пријавата може да се најде на официјалната интернет-страница на Агенцијата за супервизија на осигурување www.aso.mk. Доколку Пријавата не се пополнува електронски, задолжително треба да се користи пенкало и да се пишува со големи букви/ Rekomandohet që Kërkesa për aplikim të plotësohet në mënyrë elektronike. Versioni elektronik i Kërkesës është në faqen zyrtare të internetit të Agjencisë për Mbiqërrje të Sigurimeve www.aso.mk. Nëse Kërkesa nuk plotësohet në formë elektronike, duhet të plotësohet patjetër me stilolaps dhe të shkruhet me shkronja të mëdha.

	Kopje e dokumentit për identifikim personal ²
2.	Диплома или Уверение за завршено четиригодишно средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во Република Северна Македонија – во оригинал или нотарски заверена копија ³ Diplomë ose Vërtetim për përfundimin e arsimit të mesëm ose arsimimit të lartë të dhënë nga institucioni i akredituar në Republikën e Maqedonisë së Veriut – origjinali ose kopje e noterizuar ³
3.	Доказ за платен надоместок за учество на обука и полагање на стручен испит за брокер согласно Тарифникот на Агенцијата. Argument për kompensim të paguar për pjesëmarrje në trajnim dhe dhënien e provimit për broker konform Listës së Tarifave të Agjencisë.

ИЗЈАВА НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО/DEKLARATË E PARASHTRUESIT TË KËRKESËS

Со поднесување на оваа пријава изјавувам дека податоците и информациите што ги содржи оваа пријава, како и целата документација која ја доставувам кон пријавата, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи а во случај на промена на податоците содржани во оваа пријава, како и во документацијата доставена во прилог кон оваа пријава, во рок од 3 работни дена од настанувањето на промената ќе ја известам Агенцијата. Се согласувам моите лични податоци содржани во оваа пријава да се користат согласно прописите на Законот за заштита на лични податоци. / Me parashtrimin e kësaj kërkesë deklaroj se të dhënat dhe informacionet që i përmban kjo kërkesë, si dhe i gjithë dokumentacioni të cilin e parashtroj bashkë me Kërkesën, janë të sakta dhe nuk përmbajnë të dhëna dhe dokumente të falsifikuara, ndërsa në rast të ndryshimit të të dhënave që janë në këtë kërkesë, si dhe të dokumentacionit të parashtruar në bashkangjitje të kësaj kërkesë, për ndryshimin e bërë do ta njoftoj Agjencinë në afat kohor prej 3 ditë pune. Pajtohem që të dhënat e mia personale të cilat janë në këtë kërkesë të пëрдoren në pajtim me rregullat e Ligjit për Mbrojtje të të Dhënave Personale.

Датум и место на поднесување
Data dhe vendi i parashtrimit

Потпис на подносителот на пријавата
Nënshkrimi i parashtruesit të kërkesës

_____. _____. 20 ____ година/viti _____

² Доколку личното име и презиме на лицето на документот за лична идентификација не е идентично со личното име и презиме на лицето наведено во документот од точка 2, лицето е должно да приложи и Извод од матична канига на венчани односно Решение за промена на личното име односно презиме. / Nëse emri dhe mbiemri i personit në dokumentin e identifikimit personal nuk është identik me emrin dhe mbiemrin e personit të parashtruar në dokumentin e pikës 2, personi është i detyruar që të deponojë edhe Certifikatë martesë respektivisht për ndryshimin e emrit personal respektivisht mbiemrit.

³ Доколку лицето школувањето го завршил во странство потребно е кон пријавата да достави Диплома/Уверение за завршено четиригодишно средно образование или друг повисок степен на образование издадена од образовна институција акредитирана во странство заедно со документ за признавање на странска средношколска или универзитетска квалификација издадена од страна на надлежна институција во Република Северна Македонија. / Nëse personi shkollimin e ka përfunduar jashtë vendit nevojitet që bashkë me kërkesën të parashtrojë edhe Diplomë/Vërtetim për përfundimin e arsimit të mesëm ose arsimimit të lartë të dhënë nga institucioni arsimor i akredituar jashtë vendit së bashku me dokumentin për njohjen e kualifikimit të arsimit të mesëm apo të lartë jashtë vendit të lëshuar nga ana e institucionit kompentent në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

ПРИЛОГ 3 - Образец Уверение за положен стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување

**Република Северна Македонија
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ**



У В Е Р Е Н И Е
за положен стручен испит за вршење осигурително
брокерски работи

Лицето

(Име, презиме, датум и година на раѓање)

на _____ година го положи стручниот испит за вршење осигурително брокерски работи.

Број УП _____
_____ година

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА ЕКСПЕРТИ
м.п.

ПРИЛОГ 4 - Образец Уверение за положен стручен испит за вршење осигурително брокерски работи/Certifikatë për dhënien e provimit për kryerjen e aktiviteteve të brokerimit në sigurime

Република Северна Македонија

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ



Republika e Maqedonisë së Veriut

AGJENCIA E MBIKËQYRJES SË SIGURIMEVE

У В Е Р Е Н И Е
за положен стручен испит за вршење осигурително
брокерски работи

CERTIFIKATË
për dhënien e provimit për kryerjen e aktiviteteve të
brokerimit në sigurime

Лицето/Personi _____

(Име, презиме, датум и година на раѓање/Emri, mbiemri,
data e lindjes)на/мë _____ година/viti го положи стручниот испит за вршење
осигурително брокерски работи /e kaloi me sukses provimin profesional për
kryerjen e aktiviteteve të brokerimit në sigurime

Број УП /Numër PA

_____ година/viti

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА ЕКСПЕРТИ

KRYETARI I KËSHILLIT TË EKSPERTËVE

м.п./v.n.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 3000000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2020035

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



Број 35

11 февруари 2020, вторник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа Република Северна Македонија на покана на ЕУ

СОДРЖИНА

	Стр.
2. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1788 на Советот од 24 октомври 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди.....	2
3. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1790 на Советот од 24 октомври 2019 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја.....	8
4. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1663 на Советот од 1 октомври 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија.....	13

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2019/1788 НА СОВЕТОТ ОД 24 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2015/1763 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО БУРУНДИ

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1788 на Советот од 24 октомври 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје,
- ембарго на стоки и услуги,
- финансиски мерки и
- забрана за влез во Република Северна Македонија.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството за финансии- Управа за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Одлуката (ЗНБП) 2019/1788 на Советот од 24 октомври 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 5

Рестриктивните мерки против Бурунди ќе се применуваат до 31 октомври 2020 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 44-480/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

DECISIONS

COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1788 of 24 October 2019 amending Decision (CFSP) 2015/1763 concerning restrictive measures in view of the situation in Burundi

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 1 October 2015, the Council adopted Decision (CFSP) 2015/1763⁽¹⁾, concerning restrictive measures in view of the situation in Burundi.
- (2) On the basis of a review of Decision (CFSP) 2015/1763, the restrictive measures should be renewed until 31 October 2020.
- (3) A provision should be added to Decision (CFSP) 2015/1763 specifying that the Council and the High Representative may process personal data in order to carry out their tasks under that Decision.
- (4) Individual designations set out in the Annex to Decision (CFSP) 2015/1763 were reviewed, and the information concerning one natural person should be amended.
- (5) Decision (CFSP) 2015/1763 should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Decision (CFSP) 2015/1763 is amended as follows:

- (1) The following article is inserted:

Article 4a

1. The Council and the High Representative may process personal data in order to carry out their tasks under this Decision, in particular:
 - (a) as regards the Council, for preparing and making amendments to the Annex;
 - (b) as regards the High Representative, for preparing amendments to the Annex.
2. The Council and the High Representative may process, where applicable, relevant data relating to criminal offences committed by listed natural persons, to criminal convictions of such persons or to security measures concerning such persons, only to the extent that such processing is necessary for the preparation of the Annex.

⁽¹⁾ Council Decision (CFSP) 2015/1763 of 1 October 2015 concerning restrictive measures in view of the situation in Burundi (OJ L 257, 2.10.2015, p. 37).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

25.10.2019

EN

Official Journal of the European Union

L 272/175

3. For the purposes of this Decision, the Council and the High Representative are designated as "controllers" within the meaning of point (8) of Article 3 of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council (*), in order to ensure that the natural persons concerned can exercise their rights under Regulation (EU) 2018/1725.

(*) Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC (OJ L 295, 21.11.2018, p. 39).

(2) The second paragraph of Article 6 is replaced by the following:

"This Decision shall apply until 31 October 2020."

(3) The Annex is amended as set out in the Annex to this Decision.

Article 2

This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Luxembourg, 24 October 2019.

For the Council
The President
A.-K. PEKONEN

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 272/176

EN

Official Journal of the European Union

25.10.2019

ANNEX

In the Annex to Decision (CFSP) 2015/1763, entry 1 under the heading 'List of natural and legal persons, entities and bodies referred to in Articles 1 and 2' is replaced by the following:

	Name	Identifying Information	Grounds for designation
1.	Godofroid BIZIMANA	Gender: Male DOB: 23.4.1968 POB: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE Burundian nationality. Passport number: DP0001520	"Chargé de missions de la Présidence" and former Deputy Director General of the National Police. Responsible for undermining democracy by making operational decisions that have led to a disproportionate use of force and acts of violent repression towards peaceful demonstrations that started on 26 April 2015 following the announcement of the presidential candidacy of President Nkurunziza."

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА (ЗНБП) 2019/1788 НА СОВЕТОТ**од 24 октомври 2019 година****за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди**

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европска Унија, а особено член 29 од истиот, имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика,

со оглед на тоа што:

- (1) На 1 октомври 2015 година, Советот ја донесе Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 ⁽¹⁾, за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди.
- (2) Врз основа на прегледот на Одлуката (ЗНБП) 2015/1763, рестриктивните мерки треба да се продолжат до 31 октомври 2020 година.
- (3) Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 треба да биде дополнета со одредба во која се наведува дека Советот и Високиот претставник можат да обработуваат лични податоци заради извршување на нивните задачи според таа одлука.
- (4) Индивидуалните назначувања утврдени во анексот кон Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 се ревидирани, а информациите за едно физичко лице треба да се изменат.
- (5) Затоа, Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Одлуката (ЗНБП) 2015/1763 се изменува како што следува:

- (1) Се вметнува следниот член:

„Член 4а

1. Советот и Високиот претставник можат да обработуваат лични податоци со цел да ги извршуваат своите задачи според оваа одлука, особено:

- (а) во поглед на Советот, при подготвување и изменување на анексот;
- (б) во поглед на Високиот претставник, при подготовката на измените во анексот.

2. Советот и Високиот претставник можат, доколку е применливо, да обработуваат релевантни податоци во врска со кривични дела извршени од физички лица наведени во списокот, на кривични пресуди на такви лица или на безбедносни мерки во врска со таквите лица, само до степен до кој таквата обработка е неопходна за подготовка на анексот.

3. За целите на оваа одлука, Советот и Високиот претставник се назначени како „контролори“ во рамки на значењето на точка (8) од член 3 од Регулативата (ЕУ) 2018/1725 на Европскиот парламент и на Советот (*), со цел да се обезбеди дека

¹Одлука (ЗНБП) 2015/1763 на Советот од 1 октомври 2015 година за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди (Сл. весник L 257, 2.10.2015 година, стр. 37).

засегнатите физички лица можат да ги остварат своите права според Регулативата (ЕУ) 2018/1725.

(*) Регулатива (ЕУ) 2018/1725 на Европскиот парламент и на Советот од 23 октомври 2018 година за заштита на физички лица во однос на обработката на личните податоци од страна на институциите, телата, канцелариите и агенциите на Унијата и за слободното движење на таквите податоци и укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 45/2001 и Одлуката бр. 1247/2002/ЕЗ (Сл. весник L 295, 21.11.2018, стр. 39).

- (2) Вториот став од член 6 се заменува со следното:
„Оваа одлука се применува до 31 октомври 2020 година.“.
- (3) Анексот се изменува како што е утврдено во анексот кон оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот на нејзиното објавување во Службениот весник на Европската Унија.

Луксембург, 24 октомври 2019 година.

За Советот
Претседател
А.-К. ПЕКОНЕН

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

АНЕКС

Во анексот кон Одлуката (ЗНБП) 2015/1736, внесот 1 под насловот „Список на физички и правни лица, субјекти и тела наведени во членови 1 и 2“ се заменува со следното:

Име	Информации за идентификација	Причини за назначување
Годефроид БИЗИМАНА (Godefroid BIZIMANA)	Пол: Машки ДАТУМ НА РАГАЊЕ: 23.4.1968 МЕСТО НА РАГАЊЕ: НИАГАСЕКЕ, МАБАЈИ, ЧИБИТОКЕ (NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE) Бурундска националност. Број на пасош: DP0001520	„Задолжен во мисиите на Претседателот“ (“Chargé de missions de la Présidence”) и поранешен заменик генерален директор на Националната полиција. Одговорен за нарушување на демократијата преку донесување на оперативни одлуки кои довеле до употреба на прекумерна сила и жестоки репресии против мирните демонстрации кои започнале на 26 април 2015 година по објавувањето на претседателската кандидатура на претседателот Нкурунзиза (Nkurunziza).“

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

3.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр.190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2019/1790 НА СОВЕТОТ ОД 24 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/638/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1790 на Советот од 24 октомври 2019 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје,
- финансиски мерки и
- забрана за влез во Република Северна Македонија.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството за финансии - Управа за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Одлуката (ЗНБП) 2019/1790 на Советот од 24 октомври 2019 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 5

Рестриктивните мерки против Република Гвинеја ќе се применуваат до 27 октомври 2020 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 44-482/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1790

of 24 October 2019

amending Decision 2010/638/CFSP concerning restrictive measures against the Republic of Guinea

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 25 October 2010, the Council adopted Decision 2010/638/CFSP⁽¹⁾ concerning restrictive measures against the Republic of Guinea.
- (2) On the basis of a review of Decision 2010/638/CFSP, those restrictive measures should be extended until 27 October 2020.
- (3) A provision should be added to Decision 2010/638/CFSP specifying that the Council and the High Representative may process personal data in order to carry out their tasks under that Decision.
- (4) Decision 2010/638/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Decision 2010/638/CFSP is hereby amended as follows:

- (1) The following article is inserted:

'Article 5a

1. The Council and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (the "High Representative") may process personal data in order to carry out their tasks under this Decision, in particular:

- (a) as regards the Council, for preparing and making amendments to the Annex;
- (b) as regards the High Representative, for preparing amendments to the Annex.

2. The Council and the High Representative may process, where applicable, relevant data relating to criminal offences committed by listed natural persons, to criminal convictions of such persons or to security measures concerning such persons, only to the extent that such processing is necessary for the preparation of the Annex.

3. For the purposes of this Decision, the Council and the High Representative are designated as "controllers" within the meaning of point (8) of Article 3 of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council⁽²⁾, in order to ensure that the natural persons concerned can exercise their rights under Regulation (EU) 2018/1725.

⁽¹⁾ Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC (OJ L 295, 21.11.2018, p. 39);

⁽²⁾ Council Decision 2010/638/CFSP of 25 October 2010 concerning restrictive measures against the Republic of Guinea (OJ L 280, 26.10.2010, p. 10).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

(2) Article 8(2) is replaced by the following:

‘2. This Decision shall apply until 27 October 2020. It shall be kept under constant review. It shall be renewed or amended, as appropriate, if the Council deems that its objectives have not been met.’.

L 27/2180

EN

Official Journal of the European Union

25.10.2019

Article 2

This Decision shall enter into force on the day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 24 October 2019.

For the Council
The President
A.-K. PEKONEN

25.10.2019

EN

Official Journal of the European Union

L 27/2181

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА (ЗНБП) 2019/1790 НА СОВЕТОТ

од 24 октомври 2019 година

за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гвинеја

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европска Унија, а особено член 29 од истиот,

имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика,

со оглед на тоа што:

- (1) На 25 октомври 2010 година, Советот ја донесе Одлуката 2010/638/ЗНБП ⁽¹⁾ за рестриктивни мерки против Република Гвинеја.
- (2) Врз основа на прегледот на Одлука 2010/638/ЗНБП, рокот на рестриктивните мерки треба да биде продолжен до 27 октомври 2020 година.
- (3) Во Одлуката 2010/638/ЗНБП треба да се додаде одредба во која се наведува дека Советот и Високиот претставник можат да обработуваат лични податоци заради извршување на нивните задачи според таа одлука.
- (4) Затоа, Одлуката 2010/638/ЗНБП треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Одлуката 2010/638/ЗНБП се изменува како што следува:

- (1) Се вметнува следниот член:

„Член 5а

1. Советот и Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика („Високиот претставник“) можат да обработуваат лични податоци со цел да ги извршуваат своите задачи според оваа одлука, особено:

- (а) во поглед на Советот, при подготвување и изменување на анексот;
- (б) во поглед на Високиот претставник, при подготовката на измените во анексот.

2. Советот и Високиот претставник можат, доколку е применливо, да обработуваат релевантни податоци во врска со кривични дела извршени од физички лица наведени на списокот, на кривични пресуди на такви лица или на безбедносни мерки во врска со таквите лица, само до степен до кој таквата обработка е неопходна за подготовка на анексот.

3. За целите на оваа одлука, Советот и Високиот претставник се назначени како „контролори“ во рамки на значењето на точка (8) од член 3 од Регулацијата (ЕУ) 2018/1725 на Европскиот парламент и на Советот ⁽²⁾, со цел да се обезбеди дека засегнатите физички лица можат да ги остварат своите права според Регулацијата (ЕУ) 2018/1725.

¹Одлука 2010/638/ЗНБП на Советот од 25 октомври 2010 година за рестриктивни мерки против Република Гвинеја (Сл. весник L 280, 26.10.2010 година, стр.10).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

(*) Регулатива (ЕУ) 2018/1725 на Европскиот парламент и на Советот од 23 октомври 2018 година за заштита на физички лица во однос на обработката на личните податоци од страна на институциите, телата, канцелариите и агенциите на Унијата и за слободното движење на таквите податоци и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 45/2001 и Одлуката бр. 1247/2002/ЕЗ (Сл. весник L 295, 21.11.2018, стр. 39).“;

(2) Член 8(2) се заменува со следново:

„2. Оваа одлука се применува до 27 октомври 2020 година. Оваа одлука е предмет на постојан преглед. Оваа одлука се обновува или изменува, како што е соодветно, доколку Советот смета дека нејзините цели не се исполнети.“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила следниот ден од денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската Унија*.

Брисел, 24 октомври 2019 година.

За Советот

Претседател

А.-К. ПЕКОНЕН

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

4.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр.190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2019/1663 НА СОВЕТОТ ОД 1 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2015/1333 ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1663 на Советот од 1 октомври 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје,
- ембарго на стоки и услуги,
- финансиски мерки и
- забрана за влез во Република Северна Македонија.

Член 3

Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за економија, Министерството за надворешни работи, Министерството за транспорт и врски и Министерството за финансии - Управата за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Одлуката за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката (ЗНБП) 2019/1663 на Советот од 1 октомври 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 5

Рестриктивните мерки против Либија ќе се применуваат до 2 април 2020.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 44-484/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

DECISIONS

COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1663

of 1 October 2019

amending Decision (CFSP) 2015/1333 concerning restrictive measures in view of the situation in
Libya

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 31 July 2015, the Council adopted Decision (CFSP) 2015/1333 ⁽¹⁾ concerning restrictive measures in view of the situation in Libya.
- (2) On 1 April 2019, the Council adopted Decision (CFSP) 2019/539 ⁽²⁾.
- (3) In view of the continuing instability and gravity of the situation in Libya, the restrictive measures concerning three persons should be extended for a further period of six months.
- (4) Decision (CFSP) 2015/1333 should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

In Article 17 of Decision (CFSP) 2015/1333, paragraphs 3 and 4 are replaced by the following:

‘3. The measures referred to in Article 8(2) shall apply with regard to entries 14, 15 and 16 in Annex II until 2 April 2020.

4. The measures referred to in Article 9(2) shall apply with regard to entries 19, 20 and 21 in Annex IV until 2 April 2020.’

⁽¹⁾ Council Decision (CFSP) 2015/1333 of 31 July 2015 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP (OJ L 206, 1.8.2015, p. 34).

⁽²⁾ Council Decision (CFSP) 2019/539 of 1 April 2019 amending Decision (CFSP) 2015/1333 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya (OJ L 93, 2.4.2019, p. 15).

Article 2

This Decision shall enter into force on the date of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 1 October 2019.

For the Council
The President
T. TUPPURAINEN

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА (ЗНБП) 2019/1663 НА СОВЕТОТ

од 1 октомври 2019 година

за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската Унија, а особено член 29 од истиот,

имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика,

со оглед на тоа што:

- (1) На 31 јули 2015 година, Советот ја донесе Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 ⁽¹⁾ за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија.
- (2) На 1 април 2019 година, Советот ја донесе Одлуката (ЗНБП) 2019/539 ⁽²⁾.
- (3) Со оглед на постојаната нестабилност и сериозноста на состојбата во Либија, рестриктивните мерки кои се однесуваат на три лица треба да се продолжат дополнително за период од шест месеци.
- (4) Затоа, Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Во член 17 од Одлуката (ЗНБП) 2015/1333, ставовите 3 и 4 се заменуваат како што следува:

„3. Мерките наведени во член 8(2) се применуваат во поглед на внесовите 14, 15 и 16 во Анекс II до 2 април 2020 година.

4. Мерките наведени во член 9(2) се применуваат во поглед на внесовите 19, 20 и 21 во Анекс IV до 2 април 2020 година.“

¹Одлука (ЗНБП) 2015/1333 на Советот од 31 јули 2015 година за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија и за укинување на Одлуката 2011/137/ЗНБП (Сл. весник L 206, 1.8.2015 година, стр. 34).

²Одлука (ЗНБП) 2019/539 на Советот од 1 април 2019 година за изменување на Одлуката (ЗНБП) 2015/1333 за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Либија (Сл. весник L 93, 2.4.2019 година, стр. 15).

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ
ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската Унија*.

Брисел, 1 октомври 2019 година.

За Советот

Претседател

Т. ТУПУРАИНЕН



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2020035